



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Сабота, 14 декември 2002
Скопје

Број 95

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 600
денари. Жиро сметка 30000000188798

1641.

Врз основа на член 6 од Законот за надворешно-трговското работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.12.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 1

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се распоредуваат на следните форми:

- слободен извоз;
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, односно согласност;
- слободен увоз; и
- увоз врз основа на дозвола, одобрение, односно согласност.

Стоките од став 1 на овој член се утврдени во списокот на стоките со форми на извоз и увоз, кој е составен дел на оваа одлука (Прилог бр. 1).

Член 2

Стоките чиј извоз, односно увоз е слободен се означени во списокот од став 2 на член 1 од оваа одлука со кратенката "ЛБ", а стоките што се извезуваат, односно увезуваат врз основа на дозвола се означени со кратенката "Д".

Член 3

Стоките од член 1 на оваа одлука, покрај ознаките од член 2 на оваа одлука, се означуваат и со следните броеви:

1- се означени стоките за чиј извоз, односно увоз е потребно да се прибави одобрение, односно дозвола што ја издава Министерството за здравство, односно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезуваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита на растенијата или како семенски материјал, како и други земјоделски производи.

Опојните дроги, психотропните материи и прекурсорите за кои дозволи издава Министерството за здравство се наведени во списокот на опојни дроги и психотропни супстанции и прекурсори што се составен дел на списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр. 2);

2- се означени стоките за чиј увоз е потребно да се прибави потврда од Министерството за економија - Служба за стандардизација и метрологија дека ги исполнуваат метролошките и другите услови пропишани со закон;

3- се означени стоките што се готов производ и што не се употребувани, а за чиј увоз е потребно од Министерството за економија - Служба за стандардизација и метрологија, да се прибави потврда за извршен преглед и евидентирање на пропратна техничка документација на производот што се увезува;

4- се означени стоките за чиј увоз и извоз е потребно да се прибави дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање, дадени во прилозите бр. 3, 4, 5 и 6, кои се составен дел на оваа одлука;

5- се означува забрана за увоз на патнички моторни возила постари од десет години од денот на производството;

6- се означува забрана за увоз на товарни, полутоварни моторни возила или приклучни возила постари од десет години од денот на производството;

7- се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребно да се прибави согласност од Министерството за економија;

8- се означени стоките дадени во Прилог бр. 7, за кои при извозот-увозот е потребна согласност од Министерството за економија, доколку стоките се извезуваат-увезуваат во/од земји кои не се членки на Европската Заедница.

За увозот на стоките од СР Југославија дадени во Прилог бр. 8 потребно е да се прибави согласност од Министерството за економија;

9- се означени стоките за чиј извоз-увоз е потребна дозвола од Министерството за култура;

10- се означени стоките за чиј извоз-увоз е потребна дозвола од Министерството за одбрана;

11- се означени стоките за чиј извоз-увоз е потребна дозвола од Министерството за внатрешни работи.

Царинските органи при царинењето на стоките што се наведени во списокот на опојни дроги, психотропни супстанции, прекурсори и материи што ја оштетуваат озонската обвивка, контролираат дали царинењето на тие стоки се врши преку Царинарницата која е наведена во дозволата.

Член 4

Барањето за добивање на дозвола, одобрение, односно согласност од член 1 на оваа одлука поднесува увозникот или извозникот на стоките пред органите на управата наведени во член 3 од оваа одлука со следниве податоци:

- 1) назив и даночен број на правното лице;
- 2) тарифна ознака на десетоцифрено ниво;
- 3) наименување на стоката според царинската номенклатура;
- 4) трговско име на стоката;
- 5) количина на стоката за која се поднесува барање, изразено во единечна мерка;
- 6) назив и адреса на странскиот извозник, односно увозник;
- 7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот;
- 8) изјава за намена за употреба на увезената стока; и
- 9) други податоци, пропишани со посебни прописи.

Член 5

При спроведувањето на оваа одлука се применуваат одредбите на Законот за царинската тарифа и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 6

Со оваа одлука за сите тарифни ознаки се пропишани задолжителни единечни мерки, во зависност од вродот на стоките што се извезуваат, односно увезуваат.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/02) и Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/02).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2003 година.

Бр. 23-6175/1
9 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.